

Врз основа на член 50 став (1) т.1, т.4 и т.16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 22 став (1) т.2 и т.9 од истиот закон и согласно Одлуката за одобрување субвенционирање на граѓани жители на општина Кочани во трошоците за велосипед и за утврдување начинот, условите и постапката за субвенционирање бр.09-321/1од 28.01.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.2/2021) и точка II подточка 3.4 од Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.15/2020), Општина Кочани на ден **02.03.2021 година објавува**

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на граѓани жители на општина Кочани на дел од трошоците што ќе ги направат за купување на велосипед

1. Опис на јавниот повик:

- 1.1. Општина Кочани со цел да ги стимулира граѓаните жители на општина Кочани за користење на велосипед како превозно средство наместо автомобил, со цел намалување на загадувањето на воздухот на подрачјето на општина Кочани, на граѓаните на општина Кочани што купиле велосипед во периодот на траењето на јавниот повик кој изнесува 30 (триесет) дена сметано од денот на објавување на истиот, ќе им надомести дел од трошоците направени при купувањето на велосипед во висина од по 3.000,00 денари, нето износ по барател (домаќинство) на начин и услови утврдени во овој Повик.
- 1.2. Јавниот повик трае 30 дена сметано од 02.03.2021 година до 31.03.2021 година.
- 1.3. Јавниот повик е објавен во дневниот печатен македонски весник „Вечер“, на огласната табла на Општина Кочани и на веб-страницата на Општина Кочани.
- 1.4. Субвенционирањето на граѓаните жители на општина Кочани на дел од трошоците за велосипед ќе се финансира од Буџетот на Општина Кочани за 2021 година, Програма Р1, ставка 464, согласно Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2021 година.
- 1.5. Вкупните средства планирани за субвенционирање на граѓаните жители на општина Кочани во дел од трошоците за купен велосипед изнесуваат 350.000,00 денари со вклучени средства за исплата на персонален данок.
- 1.6. Висината на поединечната субвенција по барател/домаќинство изнесува 3.000,00 денари, нето износ.
- 1.7. Субвенционирањето ќе се врши во рамките на планираните буџетски средства според принципот: „прв дојден, прв услужен“.
- 1.8. Исплатата на субвенцијата ќе се врши врз основа на донесено решение од Градоначалникот на Општина Кочани, сè до искористување на предвидените средства.

2. Право на учество:

- 2.1 Право на учество имаат жители на Општина Кочани кои ќе купат велосипед во периодот сметано од денот на објавување на јавниот повик 02.03.2021 година до 31.03.2021 година и кои ќе достават навремено и комплетно барање за субвенција согласно условите од овој повик и докажат дека ги исполнуваат условите од овој повик.
- 2.2 Барање за субвенција може да поднесе само едно полнолетно лице од едно домаќинство.

2.3 Барателите кои имаат поднесено барања за субвенција по истекот на крајниот рок за поднесување на барања или немаат уредна и комплетна документација немаат право на субвенција.

3. Услови кои треба да ги исполнува барателот за субвенционирање на дел од трошоците направени за купување на велосипед:

3.1. Секој барателот кој поднесува барање за субвенционирање за на дел од трошоците кои ги има направено за купување на велосипед треба да ги исполнува следните услови:

- да е полнолетен жител на општина Кочани,
- да е платен данокот на имот за станбениот објект во кој живее,
- велосипедот да е купен во периодот на траење на јавниот повик и тоа од 02.03.2021 година до 31.03.2021 година и
- во домаќинството да нема друг член што поднел барање за добивање на субвенција за ваков вид на субвенција.

3.1.1. Барателот има обврска, на барање на Комисијата формирана од Градоначалникот, да го донесе на увид купениот велосипед во дворното место на административната зграда на Општина Кочани.

3.2. Барателот за исполнување на условите од овој Повик со барањето ја доставува следната документација:

- копија од важечка лична карта или важечка патна исправа,
- копија од трансакциска сметка,
- изјава за давање согласност за користење лични податоци,
- изјава за семејна состојба,
- потврда од Општина Кочани дека е платен данокот на имот за станбениот објект во кој живее подносителот на барањето,
- фотографија за купениот велосипед,
- доказ дека купувањето на велосипедот е извршено во периодот на траење на јавниот повик и тоа фискална сметка или фактура со извод од банка за извршена уплата за купениот велосипед или Договор за плаќање на рати со прилог доказ за платена прва рата (во оригинал или копија заверено кај нотар) и
- изјава заверена кај нотар, со која барателот под морална, материјална и кривична одговорност ќе потврди дека во домаќинството нема друг член што поднел барање за добивање на овој вид субвенција и дека е согласен на барање на Комисијата да го донесе на увид купениот велосипед во дворот на административната зграда на Општината, во спротивно барањето за субвенција ќе биде одбиено .

4. **Краен рок за поднесување на барање за субвенција за велосипед е 31.03.2021 година до 15:30 часот.** Секое барање поднесено после овој рок ќе биде отфрлено.

5. **Начин на поднесување на барање за субвенција за велосипед:** Барателот потребните обрасци и тоа: Образецот на Барањето за субвенција на дел од трошоците за купен велосипед, Образецот на изјава за давање согласност за користење лични податоци, Образецот на изјава за семејна состојба, и Образецот на изјавата која треба да ја завери на нотар, може да ги подигне од Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани, ул.Раде Кратовче бр.1, Кочани, секој работен ден во работно време од 7.30 ч.-15.30 ч, како и од веб страницата на Општина Кочани <http://kocani.gov.mk/>.

Барањето за субвенција, комплетирано со целокупната потребна документација се поднесува во затворен коверт во Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани ул.„Раде Кратовче“бр.1, Кочани 2300, со ознака: „Барање за субвенција за велосипед. До Комисијата за спроведување на постапка за субвенционирање.“

6. Начин на спроведување на постапката:

Постапката за субвенционирање за велосипед ја спроведува комисија формирана од Градоначалникот на Општина Кочани.Комисијата ги разгледува и проверува сите пристигнати барања во врска со овој Повик. По приемот на барањето за субвенција со приложената документација, Комисијата најпрво утврдува дали истото е поднесено во определениот рок. Барањето кое е поднесено после истекот на крајниот рок за поднесување на барања ќе се отфрли како ненавремено.

Комисијата врши увид на купениот велосипед. Увидот се врши во дворното место на административната зграда на Општина Кочани. Обврска на барателот е да го донесе велосипедот на увид по барање на комисијата. Доколку барателот не го достави на увид велосипедот, Комисијата дава предлог на Градоначалникот да го одбие барањето за субвенција.

При разгледување на секое поднесено барање со прилог документација, доколку Комисијата констатира дека:

- барателот ги исполнува условите од објавениот јавен повик за субвенција за велосипед ќе поднесе предлог до Градоначалникот да го прифати барањето;
- Барателот не ги исполнува условите од објавениот јавен повик за субвенција за велосипед, ќе поднесе предлог до Градоначалникот за го одбие барањето.

7. Дополнителни информации: Дополнителни информации може да добиете на е-пошта: vlado.filipov@kocani.gov.mk, тел.033/274-001, моб.тел.072/306-094 Владо Филипов.

Бр. 08-616/4
02.03.2021 година
Кочани

Градоначалник на Општина Кочани
Николчо Илијев, ср